

До:
Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
ул. „Македонија“ бр.38 „ Скопје
(02) 3103-400

Република Северна Македонија
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ
Republika E Maqedonise Se Veritit
AGJENCIA PER SHERBIET E MEDIATIVES AUDIO
DHE AUDIOVIZUALE - SKOPJE

Примено / Primen: 11.09.2020

Објект Nesha-obj	Број numeri	Прилог Shites	Вредност Vlera
12	3430	1	

(имател на информацијата)

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Од: Центар за економски анализи,

(се наведуваат податоци за Барателот: назив, име и презиме, адреса, тел, факс, е-маил)

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

(се наведуваат податоци за можниот застапник/полномошник на Барателот: назив, име и презиме, адреса, тел, факс, е-маил)

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Ве молиме за одговор како буџетски корисник од прв ред, за буџетска 2020 година а како резултат на Ковид-19 ефектите дали:

- 1) Според член 11 од Законот на буџетите, а во рамки на централниот буџет се планирани средства за непредвидени случаи како постојана и тековна резерва, во текот на 2020 до сега дали сте ја искористиле можноста за користење на овие средства и тоа:

Дали сте барале и користеле од **постојаната** буџетска резерва и во која висина (пресек до најнов достапен со наведување на датум 31/08/2020)?

Дали истите се зголемиле со **перераспределба**, за вас како буџетски корисник, ако да во која висина?

Дали сте барале и користеле од **тековната** буџетска резерва и во која висина (пресек до најнов достапен со наведување на датум 31/08/2020)?

- 2) Дали како резултат на пандемијата со Ковид-19 како буџетски корисник од прв ред, сте вршеле јавни набавки со постапки кои се надвор од „вообичаените“ постапки за јавни набавки (поради вонредни ситуации, епидемии, итност и сл.)? Ако да ве молиме наведете за што, и во која висина? Каква постапка е користена?

- 3) Дали сте користеле други механизми за распределба и трошење на буџетски средства во услови на вонредни и непредвидени ситуации како резултата на Ковид-19? Ако да, ве молиме наведете кои?

(опис на информацијата која се бара)

Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- **г) електронски запис**
- д) друго _____
(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- **г) е-маил**
- д) друго _____
(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Правна поука: Барателот не е должен да го образложи барањето, но е потребно да наведе дека се работи за Барање за слободен пристап до информација од јавен карактер.

Потпис

Скопје, 11.09.2020 година

(доколку барањето се поднесува во хартиена форма)

From: contact <contact@avmu.mk>
Sent: Friday, September 11, 2020 1:00 PM
To: zaposta@avmu.mk
Subject: [Fwd: Барање за информации од јавен карактер]
Attachments: БИКЈ Образец ЦЕА.doc

Automatically forwarded by: contact@avmu.mk

----- original message -----

Subject: Барање за информации од јавен карактер
From: Centar za Ekonomski Analizi- CF
Date: Fri, 11 Sep 2020 12:59:29 +0200
To: contact@avmu.mk

Почитувани,

Центарот за економски анализи има потреба од информации од јавен карактер.

За таа цел, во прилог Ви испраќаме Барање за информации од јавен карактер.

Благодариме.

--

--
This message has been scanned for viruses and dangerous content by **MailScanner**, and is believed to be clean.

